

Бесплатен примерок

# ОПШТИНА АЕРОДРОМ



| Број 77 | Година XII | јули - август 2017 г. | Весник на Општина Аеродром



19.06.2017 - 26.06.2017

## ГОЛА МЕСЕЧИНА

ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА КОМЕДИЈАТА  
ЛОКАЦИЈА: СПОРТСКИ ЦЕНТАР НОВО ЛИСИЧЕ

ТЕАТАР  МЕДИЈА





## СОДРЖИНА



|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| АКТИВНОСТИ .....                 | 4 - 13  |
| ЕКОЛОГИЈА .....                  | 14 - 15 |
| СИД НА КРЕАТИВНИ ФОТОГРАФИИ..... | 16 - 17 |
| ОБРАЗОВАНИЕ .....                | 18 - 19 |
| ТЕАТАР .....                     | 20      |
| ЗАБАВА .....                     | 21      |
| ЗДРАВЈЕ .....                    | 22 - 23 |
| СТИЛ .....                       | 24 - 25 |
| ЖИВОТ .....                      | 26 - 27 |
| СПОРТ .....                      | 28 - 29 |
| ПИСМА .....                      | 30      |
| ИНФО .....                       | 31      |

### ПРИЕМНИ ДЕНОВИ:

- Одделение за даноци, такси и други приходи и Данок на имот – секој работен ден од 08:30 до 11:30 часот
- Одделение за урбанизам – понеделник и вторник од 09:00 до 11:00 часот
- Комунално одделение – понеделник од 15:30 до 16:30 часот, четврток и петок од 08:30 до 09:30 часот

Првиот број на весникот „Аеродром“  
излезе во јуни 2006 година  
Весникот излегува како двомесечник

Редакција  
м-р Маја МАНЧЕВСКА  
м-р Билјана КОЧОСКА-ТОДОРОВСКА  
м-р Александра МИЛЕВСКА-ПЕТРОВСКА  
Ивана ЈОВАНОВИЌ-АЦКОВСКА

Уредува  
Одделение за односи со јавност и  
развој и поддршка на интегралниот  
информациски систем

Лектор  
м-р Билјана КОЧОСКА-ТОДОРОВСКА

Дизајн  
Европа 92 - Кочани

Фоторепортер  
Томислав Атанасовски

Издава  
Општина Аеродром

Градоначалник  
Ивица Коневски

Печати  
Европа 92 - Кочани

тираж 30.000 примероци

телефон: 2401 516  
факс: 2401 546

e-mail: vesnik@aerodrom.gov.mk  
www.aerodrom.gov.mk

Адреса:  
Јане Сандански 109 Б,  
1000 Скопје

ОПШТИНА АЕРОДРОМ



ОПШТИНА  
АЕРОДРОМ

Друштво за управување со отпад



„НУЛА ОТПАД“ ДОО

# ГОЛЕМА ЕКО-АКЦИЈА!!!

## ЦЕЛО ЛЕТО ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ СОБИРАМЕ ВО СОРАБОТКА СО НУЛА ОТПАД!

### ШТО ТРЕБА ДА НАПРАВАМ

1. Јавете се на телефонскиот број  
во Вашата најблиска урбана  
заедница или во Нула Отпад  
02 3 256 309
2. За бесплатно од дома да ви биде  
преземен габаритен уред  
оставете - име, адреса,  
телефон за контакт  
и што поседувате од е-отпад
3. Бесплатно од домот  
ќе Ви биде подигнат  
пријавениот уред  
( шпорет, термо печка, фрижидер, итн. )



Друштво за управување со отпад



„НУЛА ОТПАД“ ДОО

Тел. +389 2 3256 309 • e-mail: contact@nulaotpad.com.mk

www.nulaotpad.com.mk

СЕГА Е МНОГУ ЕДНОСТАВНО !

Општина Аеродром во соработка со  
Нула Отпад Ви овозможува БЕСПЛАТНО  
од дома да се ослободите од електронскиот  
и електричниот отпад.



# МЕЃУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА КОМЕДИЈАТА „ГОЛА МЕСЕЧИНА“ 2017



**19.06. (ПОНЕДЕЛНИК)**

**ЛАЖГОВЦИ ВО НЕВОЛЈА** од Ентони Нилсон во режија на Здравко Митков во продукција на Сатиричен театар „Алеко Константинов“ - Софија, Бугарија

Точно на Бадник полицајците Гобел и Блант имаат тешка задача - на еден постар брачен пар да им соопштат дека нивната ќерка загинала во сообраќајна несреќа. Мајката покажува мошне чудно и ексцентрично однесување, а таткото е со многу слабо срце, па затоа двајцата полицајци влегуваат во комични, но трогателни обиди за што побезболно да им ја соопштат ужасната вест.

**22.06 (ЧЕТВРТОК)**  
**НАЖАЛЕНА ФАМИЛИЈА**

од Бранислав Нушиќ во режија на Никола Пејаковиќ во продукција на Народен театар – Република Српска, Бања Лука, Босна и Херцеговина

Оваа комедија прикажува едно семејство во кое се чека отворањето на тестаментот на покојникот. Тоа исчекување полека преминува во борба за соништата и правото на живот. Односите во нажаленото семејство стануваат безмилосни, каде, сите средства се оправдани, а потенцијалните наследници немаат што да загубат, освен своите соништа за наследството, за кое секој верува дека му припаѓа токму нему.

**20.06. (ВТОРНИК)**

**АТЕНА СО ПЕНИС** од Александар Русјаков во режија на Синиша Евтимов во продукција на Драмски театар – Скопје, Македонија

Претставата се занимава со Виктор Велков (Рубенс Муратовски), просечен, средовечен македонски „шалабајзер“ и самоповикан гуру на турбофолк сцената. Виктор живее лесен, удобен и безгрижен живот, а ненадејната смрт на татко му и очекуваното наследство, ветуваат уште побезгрижни денови во иднина. Но, како што обично бива, на читањето на тестаментот работите добиваат сосема неочекуван тек. Обидувајќи се да извлече максимум од новонастанатата збунувачка ситуација, Виктор презема низа дејствија врз кои бргу губи секаква контрола...

**23.06. (ПЕТОК)**

**БЕГАЈ ЕВЕ ЈА ЖЕНА ТИ 2**  
(па не баш) од Реј Күни во режија на Коле Ангеловски во продукција на НУЦК „Трајко Прокопиев“ – Куманово, Македонија

Оваа претстава е продолжение на најиграната претстава во Кумановски театар во последните дваесет години: „Бегаш еве ја жена ти“ и е типична комедија на ситуации градена врз текстуалната предлошка „Да се биде фатен во мрежа“.

**24.06. (САБОТА)**

**СИЛЈАН ШТРОКОТ ШАНЦА** од Дејан Дуковски во режија на Срѓан Јанаќиевиќ во продукција на Македонски народен театар – Скопје, Македонија

Во основата на оваа претстава лежи Цепенковата приказна за Силјан штркот, осовременета низ погледот на еден од нашите најголеми драматурзи, Дејан Дукоски. Во центарот на случувањата е вечната тема - судирот на генерации. Меѓу децата и родителите. Силјан е веќе човек со семејство, ама родителите кои го разгалиле не му дале и да порасне. Оваа претстава ни покажува колку сме заборавиле да бидеме деца, да играме и да танцуваме.

**25.06. (НЕДЕЛА)**

**АНАФАЛБЕТ** од Бранислав Нушиќ во режија на Ѓорѓи Ризески во продукција на НУЦК „Григор Прличев“ – Охрид, Македонија

Дејствието во оваа комедија, според зборовите на авторот, се одвива во „околинската канцеларија во времето на предвоениот патријархат. Претставата отвора интересна и актуелна тема и прикажува ликови од „власта“ кои демонстрираат моќ благодарение на доделените функции, притоа злоупотребувајќи ги привилегиите за лични интереси.

**26.06. (ПОНЕДЕЛНИК)**

**ПРИКАЗНИТЕ НА ЗАБОРАВЕНИТЕ ПРЕДЦИ** во режија на Андреј Цветановски во продукција на НТ „Слојштица“ – претстава во чест на наградените

Приказните на заборавените „предци“ е претстава на група млади луѓе за кои, главно, времето доаѓа. Без речиси никакви реквизити, но со силна страст ги кажуваат настаните/поуките од ризницата на народните приказни, онаа што на свој начин и мудро ја раскажувал дедо Илија Кочовски.



# НОВА ДЕТСКА ГРАДИНКА ВО НОВО ЛИСИЧЕ СО КАПАЦИТЕТ ЗА 250 ДЕЧИЊА



Општина Аеродром неодамна објави тендер за изградба на нова детска градинка во рамки на градинката „Буба Мара“ во населбата Ново Лисиче со капацитет за згрижување на повеќе од 250 деца.

Новиот објект ќе има приземје и еден кат со вкупна површина од околу 1.200 квадратни метри со вкупно 8 нови занимални. Објектот, исто така, на двата ката ќе има сопствени санитарни јазли и кујни, како и канцеларии и гардероби, се-

како изградени според европски стандарди за ваков тип институции и ќе овозможи современи услови за згрижување и престој на дечињата. Градинката ќе биде енергетски ефикасна, а материјалите за нејзина изградба ќе бидат еколошки прифатливи.

По „Сонце“, „Лавче“ и „Штркче“ ова е четврта нова детска градинка во Општина Аеродром изминативе неколку години, која се очекува да го задоволи капацитетот за згрижување деца од претшколска возраст.



## ПОСТАВЕН ЛЕТАЧКИ БАЛОН ВО ДВОРОТ НА ООУ „ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ“

На 8.5.2017 година, во дворот на основното училиште „Лазо Ангеловски“ во Ново Лисиче беше поставен балон, со цел да се промовираат правата на децата.

Притоа, децата имаа можност да се фотографираат со балонот и да испратат пораки до своите непознати другарчиња од другите земји опфатени со проектот.

Станува збор за проектот „Летаме високо за децата“, поддржан од УНИЦЕФ, кој е почнат во 2013 година и има за цел да посети над 100 земји во светот за да ги промовира правата на децата во целиот свет, да се вклучат во културна размена и разбирање преку размена на разгледници со пораки од деца, како и да им донесе

радост на оние што ги посетува - особено на оние деца кои никогаш не виделе летачки балон.

Повеќе информации околу проектот, кој поттикнува многу позитивна енергија во училишниот двор, може да се видат на веб-страницата:

[www.flyinghighforkids.com](http://www.flyinghighforkids.com)





## ГРАД СКОПЈЕ ЈА ПРОДОЛЖУВА ВЕЛОСИПЕДСКАТА ПАТЕКА КОН ГОРНО ЛИСИЧЕ

Екипите на Град Скопје и на ЈП „Улици и патишта“ неодамна почнаа да ја асфалтираат ролерско-велосипедската патека на кејот на реката Вардар во Горно Лисиче, на потегот од големиот парк на булеварот „Февруарски поход“ до железниот мост во Горно Лисиче, од десната страна.

Оваа ролерско-велосипедска патека е со должина од 2.000 метри, со ширина од 4 (четири) метри. На терен е направен ископ, нанесен е тампонски слој и рабници, а потоа и нов асфалтен слој.

Ролерско-велосипедската патека на кејот на реката Вардар што се протега од големиот парк

на булеварот Февруарски поход до железниот мост во Горно Лисиче, односно до крај на регулацијата на реката Вардар, претставува продолжување на патеката која се протегаше од мостот „Тодор Александров“ до паркот на булеварот Февруарски поход.



## АСФАЛТИРАНА НОВОПРОЕКТИРАНА УЛИЦА 4 ВО СТАР АЕРОДРОМ

На 6.5.2017 година, беше асфалтирана новопроектираната улица број 4 во Стар Аеродром.

Станува збор за дел од проектот за изградба на фекална и атмосферска канализација, асфалтирање, тротоари и јавно осветлување на улиците „Пандил Шишков“, „Вангел Тодоровски“ и двете новопроектирани улици 4 и

5 во населбата Стар Аеродром во вкупна должина од околу 800 метри и широчина од 7 метри.

Изградбата на овие улици, како што изјави градоначалникот на Општина Аеродром, Ивица Коневски, заедно со неодамнешната реконструкција на улицата „Методија Шаторов – Шарло“ (поранешна Руди Чајавец) значи

зајакнување на инфраструктурата во оваа населба со нови објекти за домување и има витално значење за урбаното живеење на нејзините жители. Новата инфраструктура се очекува да го задоволи неопходниот капацитет за новите станбени објекти во овој дел од Општината.



## НОВИ ЦВЕЌИЊА НА УЛИЦАТА „ТОШЕ ПРОЕСКИ“

Деновиве, јавното претпријатие „Паркови и зеленило“ насади повеќе видови ново цвеќе на детската улица „Тоше Проески“, меѓу кои тагетес, далиа и винка.

Апелираме до граѓаните да не ги уништуваат и да не ги крадат цвеќињата, а доколку видат некој да ги уништува и краде да пријават во полиција.



## АПЕЛ ДА НЕ СЕ УНИШТУВА ЗЕЛЕНИЛОТО!

Општина Аеродром апелира до граѓаните да не ги паркираат своите возила на зелените површини, со што се уништува блоковското зеленило, а многу често се



оштетуваат и дрвјата што неодамна беа насадени.

До Општина Аеродром стигнуваат поплаки проследени со фотографии, на кои се гледа како несовесни граѓани ги паркираат своите возила на тревници и на површини со хортикултурно уредување, а не

ретко и со искршени дрвца.

Комуналните служби на Општина Аеродром и на Град Скопје секојдневно работат на одржување и разубавување на зелените површини и големиот број паркови, кои се заштитен знак на нашата Општина.

## ОПШТИНА АЕРОДРОМ ЈА ОДБЕЛЕЖА 145 ГОДИШНИНАТА ОД РАЃАЊЕТО НА МАКЕДОНСКИОТ РЕВОЛУЦИОНЕР ЈАНЕ САНДАНСКИ



Со положување свежо цвеќе на споменикот Јане Сандански во истоимениот парк на 18.5.2017 година, Општина Аеродром ја одбележа 145-годишнината од раѓањето на овој голем македон-

ски револуционер.

Свежо цвеќе на споменикот положија делегации на Општина Аеродром, на Советот на Општина Аеродром, на основните училишта и градинките на територијата на

Општина Аеродром, како и делегации од други институции.

Најпозната мисла на Јане Сандански е „Да живееш значи да се бориш, робот за слобода, а слободниот - за совршенство“.

## ВО ОУ „ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ“ ПРОМОЦИЈА НА АКТИВНОСТИТЕ ОД ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+

На 17.5.2017 година во холот на ООУ „Лазо Ангеловски“ се одржа промоција на спроведените активности на проектот Еразмус+ под наслов „Да ја обоиме иднината“.

За време на настанот учениците ги презентираа реализираните активности од оваа учебна година и тоа изработка и размена на честитки за Нова година и Божиќ, изработка на украси за новогодишното дрво посветено на проектот, уметничка галерија: сликање по инспирација на интернационални сликари и тоа – турскиот сликар Нури Абач, австрискиот сли-

кар Густав Климт и бугарскиот сликар Владимир Димитров, возот на мирот,

како и традиционални детски песни и традиционални детски игри.





Во рамки на акцијата „Садница плус“

## ДЕЦАТА ОД АЕРОДРОМ САДЕА СЕМЕ ОД ЕЛА



Во сите осум основни училишта и во двете детски градинки на територијата на Општина Аеродром на 8.5.2017 година, под мотото „Од сем-

че до дрвце“ успешно се реализираше акцијата „Садница плус“ во соработка со здружението „Ден на дрвото“ и Министерството за животна средина.

Учениците од основните училишта и децата од градинките насадија семиња од ела, кои ќе ги одгледуваат и ќе го следат нивното никнување и растење, со што ќе се придонесе да се развие одговорноста и еко-свеста кај децата, во рамки на 19 акција на „Ден на дрвото“, како и шестата „Садница плус“.

Овие активности имаат едукативен карактер со цел децата преку сопствено искуство да покажат интерес за грижа за садење семиња, негување на садниците и дрвцата, зачувување на шумите, како и да се поттикне и постигне кај децата инди-

видуална одговорност, да се зајакне довербата, заедништвото и да се развие трпеливоста.



## НАГРАДЕНИ ПЕТ УРБАНИ ЗАЕДНИЦИ

Друштвото за управување со отпад „Нула отпад“ на пет урбани заедници од Општина Аеродром им додели по еден апарат за вода и галони вода.

Донацијата е, всушност, награда за урбаните заедници, кои имаа најголем одзив во текот на еко-акцијата за собирање електронски и електричен отпад, при што беа

собрани над 4 тони опасен отпад.

Целта на акцијата беше да се зачува животната средина и да се заштитат граѓаните од штетното зрачење на опасниот отпад.



## ПРОЛЕТВА СОБРАНИ 50 КУБИЦИ КАБАСТ ОТПАД

На акцијата за собирање кабаст отпад, што се реализираше на 12.5.2017 и 13.5.2017 година во Општина Аеродром, беа собрани околу 50 кубни метри отпад.

Акцијата што се одвиваше речиси на целата територија на Општина Аеродром им овозможи на граѓаните да се ослободат од стар и неупотреблив мебел и електрични и електронски апарати од домаќинствата.

Исто така, постои можност ваква услуга граѓаните да добијат и во други денови со одреден надомест, за што подетални информации може да се добијат на дежурниот телефон 0800 222 33.



Во ООУ „Љубен Лапе“

## ДЕТСКА ПРЕТСТАВА ЗА ЕКОЛОГИЈА И РЕЦИКЛИРАЊЕ

На 18.5.2017 година, во ООУ „Љубен Лапе“ се одигра детската театарска претстава „Зелена планета“.

Станува збор за проект наменет за деца од школска возраст, со цел да се едуцира за важни теми од секторот на екологија и рециклирање, одговарајќи на прашања кои децата ги интересираат преку интересен и забавен театарски текст, а со кои најчесто за првпат се сретнуваат. Претставата ги образува младите за важноста од рециклирање, кои се материјалите што се рециклираат, што постигнуваме со тоа, како се рециклира и низа други интересни прашања што им беа одговорени на децата во текот на претставата.



Претставата ја играа децата-актери од детското драмско студио „Детски свет“ при МНТ, на оригинален и специјално напишан текст за оваа намена, а децата носеа

костими специјално изработени за оваа намена, кои на публиката ѝ беа многу интересни, бидејќи беа изработени од материјали што се рециклираат.





### ЗАДОЛЖИТЕЛНО!

ПОКРАЈ ФОТОГРАФИЈАТА, ТРЕБА ДА СЕ НАВЕДЕ  
НАСЛОВОТ, ЛОКАЦИЈАТА И ИМЕТО НА АВТОРОТ.

Драги читатели, Општина Аеродром од поодамна Ви нуди можност на овие страници од весникот да го покажете својот креативен дух претворен во Ваши фотографии. Токму овој простор од весникот е посветен на сите тие што сакаат и умеат да фотографираат или, пак, поседуваат прекрасни фотографии. Прифатливи се фотографиите со кои ќе ја претставите Општина Аеродром, природа, пејзажи, фотографии од Вас снимани во неа, од Вашите најслатки, најоткачени и најсреќни деца, миленичиња, оние кои Ви ја смеат душата, едноставно, сè што мислите дека е интересно и заслужува место во овој весник.

Старите фотографии од Општина Аеродром ќе бидат објавени со посебно задоволство! Фотографиите можете да ги испраќате на електронската адреса на весникот:

[vesnik@aerodrom.gov.mk](mailto:vesnik@aerodrom.gov.mk)



Мојот Аеродром – Игор Јаневски



Гром – Стефан Милијковиќ



Грмотевици – Леонид Настески



Буба Мара – Раде Т.



Најубавите птици ги има само во Аеродром  
- Леонида К.



Пчелка – Томислав Атанасовски



Изгрејсонце – Тина Петрушевска



Мојот мачор палавко го набљудува ноќниот живот во Аеродром – Мери Цакиќ



## Меѓународна кампања „Ден на активности во природа“ МАЛИТЕ ЕКОЛОГИСТИ ОД „СРНИЧКА“ УЖИВАА ВО ГРАДИНАРСКИ АКТИВНОСТИ



Малите еколози од „Срничка“ се вклучија во меѓународната кампања „Ден на активности во природа“ и неодамна учествуваа во уредување на градината во нивната градинка.

Вредните детски рачиња го отстранија плевелот од растенијата, ја подготвија земјата и самостојно учествуваа во процесот на засаду-

вање на семето. Дечињата и нивните воспитувачи разговараа за многу интересни прашања на темата „Што е природа и зошто и како треба да се чува природата“ и заедно најдоа одговори на прашањата што ќе се случи доколку не ги полеваме редовно растенијата, како се хранат растенијата во природата и слично.

## ОДБЕЛЕЖАН ДЕНОТ НА СЕМЕЈСТВОТО



На 15.5.2017 година, детската градинка „Буба Мара“ со хепенинзи во сите објекти го одбележа својот патронат, денот на семејството и денот на климатските промени. Во акцијата учествуваа сите дечиња, вработени и многу родители. Семејствата и детската градинка работат во партнерство за да го поддржат раното учење кај децата. Позитивните врски со децата, семејствата и детската градинка се суштински за постигнување позитивни резултати во раниот детски развој.

## ИДНИТЕ ПРВАЧИЊА СЕ ЗБОГУВАА СО ГРАДИНКАТА



Идните првачиња од сите објекти на детските градинки „Срничка“ и „Буба Мара“ подготвија интересни приредби и така го најавија своето збогување со градинката.

Дечињата низ игра и песна се присетија на сите убави момен-

ти поминати заедно. Тие на кратко ги внесоа возрасните во нивниот безгрижен детски свет, исполнет со безброј радости. Тие порачаа „Почитувај други, но верувај во себе, на светот не постои друг како тебе“ и раскажаа приказна

цела дека „Чувствата разни богати не прават и среќата и тагата животот го слават“. Преку своите настапи децата низ рецитали и ритмички игри, им покажаа на своите родители, дедовци, баби... што се научиле за време на својот престој во градинката и докажаа дека низ игра може многу да се научи.



## Еко-кампања во „Буба Мара“ НЕ ГО ФРЛАЈ ПРАЗНОТО ШИШЕ!



Детската градинка „Буба Мара“ организираше еко-кампања под мотото „Не го фрлај празното шише, ќе го употребиме јас и мојот другар Мише“.

Секое дете беше задолжено со доаѓање во градинка да донесе 5 празни шишиња кои потоа ќе се употребат за рециклирање и креативна еко-работилница со децата.

Целта на кампањата е да ги поттикне децата постојано да ја селектираат пластиката во соодветната канта за рециклирање дома и во градинка.

## „БУБАМАРИТЕ“ ЈА ПОСЕТИЈА КАСАРНАТА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“



Дечињата од градинката „Буба Мара“ неодамна ја посетија касарната „Гоце Делчев“ во Општина Аеродром. Тие се запознаа со редот и дисциплината на војниците, со воениот оркестар на Република Македонија и инструментите, на кои свират војниците. Децата уживаа и сите заедно пееја додека воениот оркестар ја свиреше химната на Република Македонија.

## „СРНИЧКИТЕ“ И „БУБАМАРИТЕ“ СЕ ПОДГОТВУВААТ ЗА ПРВАЧИЊА

Дечиња од градинките „Срничка“ и „Буба Мара“ неодамна посетија неколку основни училишта за да се запознаат со текот на еден училиштен час, како и со

правилата на однесување во училиште.

Идните првачиња од своите поголеми другарчиња и нивната наставничка имаа можност да

дознаат што се случува за време на часовите, колку време трае еден час и кои предмети се изучуваат во текот на една учебна година.





Од 19-ти до 26-ти јуни по четврти пат во Општина Аеродром

# МЕЃУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА КОМЕДИЈАТА „ГОЛА МЕСЕЧИНА“

На отворена сцена поставена во спортскиот центар „Ново Лисиче“ од 19.6.2017 година до 26.6.2017 година по четврти пат се одржува Меѓународниот фестивал на комедијата насловен како „Гола месечина“.

Фестивалот се отвора со претставата **ЛАЖГОВЦИ ВО НЕВОЛЈА** од Ентони Нилсон во режија на Здравко Митков во продукција на Сатиричен театар „Алеко Константинов“ - Софија, Бугарија, а завршува со претставата на НТ „Слојштица“ во чест на наградените **ПРИКАЗНИТЕ НА ЗАБОРАВЕНИТЕ ПРЕДЦИ** во режија на Андреј Цветановски на 26-ти јуни, кога се прогласуваат и победниците на театарот.

Фестивалот оваа година ѝ понуди на публиката да ужива во

седум претстави од Македонија и странство со бесплатен влез.

Меѓународниот фестивал „Гола Месечина“ има натпреварувачки карактер, со тричлена жири комисија. Се доделуваат четири парични награди и тоа награда за најдобра режија, за најдобра машка и за најдобра женска улога, како и гран при за најдобра претстава.

Фестивалот годинава се одржува по четврти пат со што прерасна во традиционална манифестација, која континуирано наидува на одличен одзив кај публиката, барајќи столче повеќе за претставите.


Инаку, фестивалот го организира Театар Комедија со финансиска поддршка на Општина Аеродром и Министерството за култура.

Градоначалникот на Општина Аеродром, Ивица Коневски, изјави дека „Општина Аеродром издвои средства од својот Буџет за овој меѓународен фестивал со цел да го збогати културниот живот на граѓаните и да ги развесели и разведри љубителите на театарот и комедијата“.

Јелена Жугиќ, која е идеен творец на Фестивалот, пак изјави дека задоволството ќе биде огромно доколку изборот на претставите го погоди вкусот на публиката, бидејќи со големо внимание е одбран репертоарот за ова, четврто фестивалско издание.

Инаку, ова е резултат на успешно спроведениот проект културно лето „Аеродром се смее“ од 2013 година што наиде на одличен одзив кај публиката кога за претставите се бараше столче повеќе.

## ВИЦ НА МЕСЕЦОТ



### КОСА

- Мрсна ми е косата?
- Не ти е мрсна, брилијантна ти е.



Што ѝ кажува мажот на жената кога таа, со куферот во раце, му соопштува дека го напушта за друг:

**Атеист:** Не верувам

**Будист:** Само ти биди среќна

**Агностик:** Зошто да ги немаш двајцата?

**Меланхолик:** Ќе се убијам!

**Колерик:** Ќе те убијам!

**Апатик:** Добро...

**Песимист:** Знаев...

**Оптимист:** Земи си го клучот за секој случај...

**Реалист:** Тоа е мој куфер!!!

**Наивен:** Кога се враќаш?

**Скептик:** Дали си сигурна?

**Романтичар:** Но, јас те сакам!

**Филозоф:** Зошто баш денеска?

**Правник:** Тоа скапо ќе те чини!


**Банкар:** Тоа многу ќе ме чини!

**Јапи:** Колку му е платата?

**Либерал:** Конечно слободен!

**Зелени:** Оди со велосипед.






д-р Толе Битовски,  
спец. физијатар,  
поликлиника „Јане Сандански“

Чувајте го првиот вратен пршлен атлас!

## МОБИЛНИТЕ ТЕЛЕФОНИ ПРЕДИЗВИКУВААТ СЕРИОЗНИ ПРОБЛЕМИ ВО ВРАТОТ

При неправилна положба на вратот, кога атласот не е во својата физиолошка положба, се врши притисок на артериите, вените, лимфните садови и нервите што поминуваат тука што доведува до енергетски дефицит и прекин на кислородот, состојба во која мозокот пати



ствените проблеми во вратот, јас би ја навел претераната употреба на мобилните телефони, особено кај младата популација и би ја истакнал важноста на првиот вратен пршлен Атлас.

Атласот е најважен пршлен во нашето тело. Името го добил по грчкиот титан Атлас, кој на своите раменици ја носел целата планета. Се наоѓа меѓу базата на главата и вториот вратен пршлен. Тој е тенок и најлесен пршлен во целиот 'рбет. Тежината му изнесува некаде

околу 15 до 20 грама. Тежината на главата е околу 5 килограми кај возрасен човек. Атласот со 15 грама ја држи главата, која е многу пати потешка од него. Преку него се изведуваат сите движења на главата. Во тој дел на 'рбетниот канал се наоѓаат важните центри за живот. Низ него поминува нервот вагус, кој ги контролира сите внатрешни органи, поминуваат дел од краниалните нерви, артерии, вени и лимфни садови. Кога атласот не е во својата физиолошка полож-

ба, тој врши притисок на артериите, вените, лимфните садови и нервите што поминуваат тука. Во таа состојба мозокот пати, бидејќи нема доволно кислород и цело тело е во енергетски дефицит. Изместувањето на атласот е минимално лизгање на атласот од само неколку десетина дела од милиметарот.



Има многу причини што доведуваат до изместување на атласот: генетски предиспозиции, патолошка позиција на ат-

ласот во текот на ембрионалниот развој, неправилно седење пред компјутер, пред биро, пред школски клупи, неправилни навики на вртење и крчкање на вратот, спортска неактивност, тежината на ранците, јас би додал и мобилните телефони кај младата популација како причина за проблеми во вратот, потоа при неправилно спиење односно неадекватна перница и душек, при повреди, како и при заболувања - невролошки, ревматолошки, автоиму-

ни, експанзивни процеси, метаболни нарушувања и друго.

Дијагноза: се поставува со анамнеза, преглед и РТГ иследување. Од анамнеза се прашува како настанале симптомите, кога, на кој начин, како се развиле до сега.

Лекување: се применува физикална терапија, а во поново време се применува Атлас Релакс метода за местење-репозиција на првиот вратен пршлен.







# ЗАШТИТЕТЕ СЕ ОД ЗДОДЕВНИТЕ КОМАРЦИ СО БИЛКИ!

Билките што ги предлагаме се одличен украс за вашиот дом или градина, мирисаат прекрасно и што е најважно имаат моќ да ги спречат комарците да ви се приближуваат.



## 1. Босилек (*Ocimum basilicum*)

» Освен што ѝ дава одличен вкус на храната, босилекот исто така, е одличен при одбивањето комарци.

## 2. Валеријана (*Valeriana officinalis*)

» Неколку студии покажале дека оваа билка овозможува и до 10 пати поголема заштита од комарци за разлика од други спрејови создадени за таа цел.



## 3. Свилен конец (*Ceiba speciosa*)

» Ова дрво има доста непријатен и одбивен мирис за комарците, но не и за луѓето. Затоа свилениот конец може да ви послужи како прекрасен украс во вашиот дом или градина.



## 4. Здравец (*Geranium macrorrhizum*)

» Ова билка е доста лесна за одржување, а одлично штити од непосакуваните комарци.



## 5. Маточина (*Melissa officinalis*)

» Наберете неколку листови, смачкајте ги меѓу вашите дланки и истријте ги на кожата за да се заштитите од комарците.



## 6. Цитронела (*Pelargonium citrosum*)

» Од оваа билка можете да направите мелем во комбинација со уште некоја од билките на оваа листа или пак, едноставно истријте ја кожата со неа.



## 7. Лаванда (*Lavandula angustifolia*)

» Лавандата многу ефикасно ги одбива комарците. Освен тоа што ќе се ослободите од здодевните и непосакувани комарци, исто така, вашата градина ќе мириса како никогаш до сега.



## 8. Мајчина душичка (*Thymus*)

» Киселата арома ги одбива штетните инсекти, како што се комарците, а ги привлекува оние корисните, односно пчелите. Оваа билка можете благо да ја истриете од кожата, на ист начин како стиковите, и ќе ви послужи како одлична заштита против комарци. Нема да предизвика никаква иритација на вашата кожа.



## 9. Невен (*Calendula officinalis*)

» Многу лесно расте и се размножува, а бубачките и инсектите не го поднесуваат неговиот мирис.



## 10. Нане (*Mentha*) и рузмарин (*Rosmarinus officinalis*)

» Овие две билки ги одбиваат комарците, а освен тоа имаат многубројни намени во кујната.



## АЕРОДРОМЦИ НАЈБРОЈНИ НА ПЛАНИНАРСКИОТ МАРШ ДО ВОДНО

Општина Аеродром и оваа година се придружи кон традиционалното одбележување на Европскиот ден на знамето што се одржа на 6.5.2017 година, со планинарски марш до Водно, во организација на Европското движење на Република Македонија и Делегацијата на ЕУ, како дел од целокупната програма за одбележување на Денот на Европа.

Планинарскиот марш почна пред седиштето на ЕУ, од каде учесниците се упатија кон врвот на Водно каде што се одржа планинарско дружење со звуците на етно-групата Ишарет, со песна и танц, како и планинарско гравче со салата.

На планинарскиот марш на бројните планинари, активисти на Европското движење, студенти и други граѓани, им се придружија ученици и наставници од основните училишта во Општина Аеродром, кои беа најбројни меѓу учесниците.



## ДЕЧИЊА ОД АЕРОДРОМ ДРЖАВНИ ПРВАЦИ ВО ХИП - ХОП

Деца на возраст од 8 до 11 години од Општина Аеродром освоија прво место во хип - хоп формација на Државното првенство во модерни танци што се одржа во Куманово на 7.5.2017 година.



Тие се државни прваци и ќе ја претставуваат Република Македонија на светскиот хип - хоп натпревар што ќе се одржи во Копенхаген, Данска на крајот од октомври, оваа година.

По првите места, кои ги освоија во Нови Сад и Сараево, ова е најголема и најзначајна победа за малите фајаркрекери („Firecrackers“) од танцовото студио „Аква“ од Аеродром. Титулата „државни прваци“ на Република Македонија доаѓа како најголема потврда за нивната посветеност и континуирана работа.

Тие се државни прваци и ќе ја претставуваат Република Македонија на светскиот хип - хоп натпревар што ќе се одржи во Копенхаген, Данска на крајот од октомври, оваа година.

По првите места, кои ги освоија во Нови Сад и Сараево, ова е најголема и најзначајна победа за малите фајаркрекери („Firecrackers“) од танцовото студио „Аква“ од Аеродром. Титулата „државни прваци“ на Република Македонија доаѓа како најголема потврда за нивната посветеност и континуирана работа.

## АЕРОДРОМЕЦОТ СТЕФАН ГО НАПИША СЦЕНАРИОТО ЗА СИМУЛАЦИЈА НА СУДСКИ ПРОЦЕС

Глумата и правото навидум немаат никаква заедничка точка. Но, учениците од СЕПУГС „Васил Антевски Дрен“ на 25.5.2017 година на хуманитарната претстава што ја организираа во Домот на АРМ го докажаа токму спротивното.

Под надзор на нивните професори по право, како и познати адвокати и судии, учениците со голем ентузијазам и спонтаност ја одиграа претставата „Од љубов до зад решетки“ осмислена како симулација на судски процес за наводно убиство од љубомора, покажувајќи очигледни познавања на правниот

систем, но и невиден талент за глумачко што предизвика одушевување кај бројната публика.



Оттаму, остана дилемата дали учениците се подготвуваат за идни правници, адвокати, су-

дии, или пак професионални актери, особено што низ претставата продефилираа разни улоги на адвокати, судии, полицајци, записничари, криминалци, бабички со деменција...

За Општина Аеродром претставува посебна гордост што сценариото за оваа успешна едукативна претстава го напиша талентираниот ученик од Општина Аеродром, Стефан Атанасовски, кој воедно ја одигра и главната улога – убиецот Виктор.

Браво за нашиот Стефан и за неговите соученици од правното средно училиште!





## ПРВАТА ЕВРОПСКА ШАМПИОНСКА ТИТУЛА ВО РАКОМЕТ ВО СЦ „ЈАНЕ САНДАНСКИ“ ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ



Честитки за машкиот ракометен клуб Вардар, кој ја донесе првата европска шампионска титула во Република Македонија!

Браво за Вардар и за сопственикот на клубот Сергеј Самсоненко, кој е најзаслужен за овој трофеј!



ФОТО МИА



## СРЕБРЕН МЕДАЛ ЗА АЕРОДРОМЕЦОТ АНГЕЛОВ НА НАТПРЕВАРОТ „ЏУДО ЗА МИР“

Аеродромецот Ангел Ангелов доби сребрен медал за освоено второ место во кадетска конкуренција на меѓународниот натпревар „Џудо за мир“, што се одржа неодамна во Пеќ, Косово.

На Ангел му посакуваме успех и уште многу медали.

## УТРИНСКИ ЈОГА ЧАС ВО ПАРК ВО АЕРОДРОМ

На 24-ти мај (среда) јога клубот „Тара“ ја почна сезоната на бесплатни јога часови во природата. Часовите, како и претходните сезони, се одржуваат во парковите во Аеродром, по договор со јогините од клубот.

Оваа акција е наменета за сите, без разлика дали имаат претходно искуство со јогата. Воедно, како што велат во „Тара“, целта е на граѓаните да им се овозможи здрав и енергичен почеток на денот, преку јога вежби, техники за дишење и медитација.

Вакви јога часови на отворено се предвидени во текот на целото претстојно лето, а термините ќе бидат соопштени преку социјалните мрежи.



## МЗТ СКОПЈЕ „АЕРОДРОМ“ ПО ШЕСТИ ПАТ КОШАРКАРСКИ ШАМПИОН НА МАКЕДОНИЈА



Кошаркарите на МЗТ Скопје – „Аеродром“ ја одбранија титула во домашното првенство, откако во фантастичниот меч со драматичен финал, го совладаа „Карпош Соколи“ со 86:82 во „мајсторката“ од навистина големото плејоф-финале.

Ова е шести триумф на сино-белите по ред, со што дополнително е намалена разликата во однос на Работнички, кој има 14 успеси. „Металците“ ја имаа контролата врз играта и резултатот речиси во сите 40 минути од дуелот и сосема заслуже-

но дојдоа до посакуваниот триумф. Голема заслуга за ова имаат и околу 3.000 навивачи кои даваа енергија во моментите кога беше најпотребно. Јунак на вечерта беше Шарлон Клоф со 29 поени, седум скока и пет асистенции.





## ГРАДИНЧЕТО НА ГРИЖЛИВИОТ ГОСПОДИН ЗДРАВКО

Почитувани,

Ова е дел од градинчето, за кое се грижи исклучиво господин Здравко Тодоров. Градинчето се наоѓа на булеварот „Јане Сандански“ пред зградата број 63 во Општина Аеродром. Тоа ја разубавува околината и им служи на сите граѓани.

К.Т.

Почитувани,

Ви благодариме за идејата и ги поттикнуваме и другите граѓани, кои се во можност да го следат овој убав пример.

Со почит,  
Општина Аеродром



## ДУПКАТА НА УЛИЦАТА „СИМЕОН КАВРАКИРОВ“ Е САНИРАНА, А ПРЕКОПИТЕ НАСКОРО ЌЕ БИДАТ АСФАЛТИРАНИ

Почитувани,

Ви се обраќам за да ми дадете писмена информација, кога ќе бидат асфалтирани прекопите на крстосницата меѓу улиците „Коста Новаковиќ“ и „Вангел Тодоровски“ во близина на поликлиниката „Јане Сандански“, ударната дупка на улицата „Симеон Кавракиров“, во близина на ОУ „Блаже Конески“, но и кога ќе биде саниран коловозот на улицата „Васко Карангелевски“ од крстосницата со булеварот „Јане Сандански“ до крстосницата со булеварот „АВНОЈ“, по целата нејзина должина во двете насоки на движење. Веќе подолго време граѓаните се жалат на дупките на коловозот.

Во очекување на Вашиот одговор,

со почит,  
А.Т.

Почитувани,

Прекопите на крстосницата меѓу улиците „Коста Новаковиќ“ и „Вангел Тодоровски“ во близина на поликлиниката „Јане Сандански“ наскоро ќе бидат асфалтирани. Дупката на улицата „Симеон Кавракиров“ е веќе санирана, додека улицата „Васко Карангелевски“ е под надлежност на Град Скопје.

Со почит,  
Општина Аеродром

## ДЕФЕКТИ ЗА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ПРИЈАВУВАЈТЕ НА 2763838

ЕВН ќе го отстрани дефектот од трафостаницата во најкус можен рок

Почитувани,

Би сакал да прашам зошто нема осветлување во паркот покрај улицата „23-ти Октомври“ бр. 6 и ако може да интервенирате за повторно да добиете улично осветлување.

Со почит,  
Љ. Д.

Почитувани,

Станува збор за дефект од трафостаница, кој треба да го отстрани ЕВН. Процедурата е посложена, бидејќи треба да се исклучи струјата. Од таму велат дека дефектот ќе се отстрани во најкус можен рок.

Со почит,  
Општина Аеродром

## АРХИВАТА РАБОТИ СО СТРАНКИ ДО 15:30 ЧАСОТ

Почитувани,

Дали ќе можете да објавите до колку часот работи архивата на Општина Аеродром со странки? Однапред благодарна

А. М. П.

Почитувани,

Архивата на Општина Аеродром со странки работи секој работен ден од 08:30 до 15:30 часот.

Со почит,  
Општина Аеродром



## СЕРВИСНИ ТЕЛЕФОНИ

Итна медицинска помош ..... 194  
Пожар и елементарни непогоди ..... 193  
Центар за известување и тревожење .... 195

## Градинки

Срничка ..... 2455 512  
Буба Мара ..... 2434 530

## Основни училишта

Блаже Конески ..... 2469 746  
Браќа Миладиновци ..... 2460 479  
Ѓорѓија Пулевски ..... 2455 510  
Љубен Лапе ..... 2450 220  
Лазо Ангеловски ..... 2430 324  
Димитар Македонски ..... 2440 011  
Гоце Делчев ..... 2438 288  
Александар Македонски ..... 6152 513

## Средни училишта

Владо Тасевски ..... 2464 123  
Димитар Влахов ..... 2464 590  
Марија Кири Склодовски ..... 2452 189

## Библиотеки

Јане Сандански ..... 2466 474  
Кирил Пејчиновиќ ..... 2450 449  
Рајко Жинзифов ..... 2443 450

## Цркви

Света Троица ..... 2763 337  
Свети Петар и Павле ..... 2439 722  
Свети Пророк Илија ..... 2460 825

## Полиција 192

ПС Аеродром ..... 2432 362, 3142 408  
ПС Драчево ..... 2763 330, 2794 111  
ПС Кисела Вода ..... 3223 410, 3142 403

## Амбуланти

Јане Сандански ..... 2463 277  
Лисиче ..... 2440 810  
Пелагонија ..... 2460 478

## ПРИЈАВА НА КОРУПЦИЈА:

**080052222**

## ОПШТИНА АЕРОДРОМ

Централа ..... 2400 970  
Пријавница ..... 2401 511  
Контакт со граѓани ..... 2401 555  
Локален економски развој ..... 2401 542  
Правна служба ..... 2401 556  
Човечки ресурси ..... 2401 538  
Урбанистички планови ..... 2401 529  
Осветлување ..... 2401 533  
Комунална инспекција ..... 2401 521  
Градежна инспекција ..... 2401 521  
Инспекција за домување ..... 2401 521  
Инспекција за животна средина ..... 2401 521  
Финансии ..... 2401 513  
Буџет ..... 2401 536  
Сметководство ..... 2401 535  
Даноци, такси и други приходи ..... 2401 537  
Данок на имот ..... 2401 553  
Јавни набавки ..... 2401 548  
Образование и култура ..... 2401 517  
ИТ ..... 2401 530  
Социјална заштита ..... 2401 518  
Архива урбанизам ..... 2401 525  
Совет на Општина Аеродром ..... 2401 512  
Инспекција ..... 2401 522  
Животна средина ..... 2401 552  
Урбанизам ..... 2401 528  
2401 529  
2401 545  
Комунално одделение ..... 2401 532  
2401 534  
2401 540

## Јавно осветлување

ЕВН ..... 3205 000  
Елтра ..... 2763 838

## Јавни претпријатија

ЈП „Водовод и канализација“ ..... 3073 010  
ЈП „Паркови и зеленило“ ..... 2464 272  
ЈП „Комунална хигиена“ ..... 3216 644  
075/506 090  
Оџачарски услуги ..... 2440 293  
Кабаст отпад ..... 0800 222 33



# РЕПЕРТОАР

НА МЕЃУНАРОДНИОТ ФЕСТИВАЛ НА КОМЕДИЈАТА  
„ГОЛА МЕСЕЧИНА“ 2017

19.06. (понеделник)

## ЛАЖГОВЦИ ВО НЕВОЛЈА

Сатиричен театар „Алеко Константинов“ - Софија, Бугарија

20.06. (вторник)

## АТЕНА СО ПЕНИС

Драмски театар – Скопје, Македонија

21.06 (среда)

## БЕСПЛАТЕН ЗУМБА ЧАС (од 19:00 до 20:00 часот)

Студио Фит уан – Скопје, Македонија

22.06 (четврток)

## НАЖАЛЕНА ФАМИЛИЈА

Народен театар – Република Српска, Бања Лука, Босна и Херцеговина

23.06. (петок)

## БЕГАЈ ЕВЕ ЈА ЖЕНА ТИ 2 (па не баш)

НУЦК „Трајко Прокопиев“ – Куманово, Македонија

24.06. (сабота)

## СИЛЈАН ШТРКОТ ШАНЦА

Македонски народен театар – Скопје, Македонија

25.06. (недела)

## АНАФАЛБЕТ

НУЦК „Григор Прличев“ – Охрид, Македонија

26.06. (понеделник)

## ПРИКАЗНИТЕ НА ЗАБОРАВЕНИТЕ ПРЕДЦИ

НТ „Слојштица“ – претстава во чест на наградените

**Почеток:**

**21:00 часот**

**Локација:**

**Спортски центар „Ново Лисиче“**

**Влез:**

**слободен**

